

--	--	--

--	--

Период

Контролор

			0	4	1	0	2	2	0	7	1	8	0	1	0	0	8	8	4	2	7	8	7	1	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид  
работаИдентификационен број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот **НУ Музеј на Македонија - Скопје**Адреса, седиште и телефон **Ул. Јосиф Михајловиќ бр.7 тел. 3117-310**Единствен даночен број **4030984186461****СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)**во периодот од **01.01** до **31.12.2016** година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. бр.	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
1.	<b>91.02</b>	<b>Дејност на Музеите</b>	<b>2.726.889</b>
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. бр.	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
14.			
15.			
17.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (= АОП 103)			<b>2.726.889</b>

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9 | 1 | 0 | 2

**Дејност на Музеите**

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД \_\_\_\_\_ **Дејност на Музеите** \_\_\_\_\_ ДЕЈНОСТ-

9 | 1 | 0 | 2

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме \_\_\_\_\_

ЕМБГ

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот \_\_\_\_\_

ЕМБС

Во _____ На ден _____	Лице одговорно за составување на образецот	М.П.	Раководител
--------------------------	---	------	-------------